

Чувство

Далечинскиот управувач може да ја следи температурата на моменталната локација и да го испрати сигналот до климатизерот, за да може да ја оптимизира температурата во просторијата за ваш максимален комфорт.



Само-дијагностицирање

Клима уредот може да ја следи неговата работа и да идентификува проблематични или неисправни делови. Ако се најдат, системот автоматски ќе се исклучи, додека кодот за грешка ќе се прикаже на внатрешната единица.



Анти-габички

Клима уредот ќе ја вклучи опцијата анти-габички по завршување на ладењето и режимот на одvlaжнување. Помага да се превентира размножување на габите и бактериите за да се задржи здрава средина.



Дизајн за минимизирање на бучавата

Со оптимизиран механизам за работа, звучно изолациони материјали за компресорот, мотор на вентилатор со низок шум а и структура за вентилација што комбинира модерна технологија со аеродинамичен дизајн, овој модел со наизменична струја ги минимизира нивоата на бучава додека ја создава вашата совршена собна температура.



Турбо режим

Кога клима уредот ќе премине во турбо режим, го максимизира својот капацитет за ладење или греење, правејќи ја просторијата брзо поладна или потопла.



Само-чистење

Кога оваа функција е активирана, внатрешната единица започнува да работи во режим на ладење со мала брзина на вентилаторот, додека кондензираната вода ја чисти прашината од перките на испарувачот. Клима уредот потоа се префрла на греење со мала брзина на вентилаторот, сушејќи ја внатрешноста на внатрешната единица. Конечно, се претвора во режим само на вентилатор и го дува остатокот од влагата. Целиот процес ја одржува внатрешната единица сува и го спречува растот на бактериите.



Карактеристики

4-брзина на вентилаторот: ниска/средна/висока/турбо, 3D проток на воздух: вертикално/хоризонтално автоматско замавнување, турбо режим, против ладен воздух, чувствувам, ниска температура греење/ладење -15°C, удобно ладење, независно одвлажнување, автоматски режим, Екран вклучен/исклучен, паметен проток на воздух, брзо ладење и брзо загревање, интелигентно одмрзнување, копче за итни случаи, проо кабинет против 'рѓа, палење со широк опсег на напон, силно ладење на 60°C, откривање истекување, автоматско рестартирање, самодијагностика, Меморија за позиција на решетка, двојна дренажа, филтер што се пере, скриен екран, самочистење, откривање истекување на ладилното средство, режим на мирување, функција ECO, тајмер

Капацитет			24000BTU
Номинален напон и фреквенција		V/Hz	220-240V~/50HZ
Режим			Ладење Греење
Номинален капацитет		W	6810(1830~7800) 6870(1850~7900)
Напојување		W	2257 2063
Влез на струја		A	10,70 9,90
SEER-SCOP/ Енергетска класа		W/W	6,1 A++ 4 A+
Оперативен опсег		(°C)	0 - 53°C -20°C - 30°C
Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот)		kwh	390 1680
Одвлажнување		Kg/h	2,0
Степен на заштита (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Класа на електрична заштита (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/II
Макс. влезна потрошувачка		W	3005
Макс. струја		A	13,50
Компресор	Модел		KSN98D32UEZ
	Тип		Rotary
Внатрешна единица	Бренд		SANYO
	Модел		1170030067G
Мотор на вентилатор	Влез на струја	W	20W output
	Капацитет	uF	2
Внатрешен вентилатор	Брзина на внатрешен вентилатор RPM	r/min	≤1320
	Dia. / Должина	mm	φ92×578
Внатрешна единица	Циркулација на воздухот во затворен простор	m³/h	1100
	Ниво на бучава во затворен простор	dB(A)	51/48/44/40
Внатрешна единица	Нето-димензија (Д×Ш×В)	mm	1010×351×220
	Димензии на пакување (Д×Ш×В)	mm	1096×390×297
Внатрешна единица	Нето тежина/Бруто тежина	Kg	13/16
Надворешна единица	Мотор на вентилатор		1170040162AB
	Влез на струја	W	33W output
Надворешен вентилатор	Капацитет	uF	/
	Брзина на надворешен вентилатор RPM	r/min	≤1000
Надворешна единица	Должина	mm	φ384×134
	Ниво на бучава надвор dB	dB(A)	57
Надворешна единица	Нето-димензија (Д×Ш×В)	mm	920×699×380
	Димензии на пакување (Д×Ш×В)	mm	960×732×400
Надворешна единица	Нето тежина/Бруто тежина	Kg	40/43
	Тип разладно средство/ тежина	g	R32/1.14kg
Цевководи за ладење	Макс. Испуштање / Макс. Вшмукувачки притисок	Mpa	3.7/1.2
	Течна страна / Гасна страна	mm	6.35/12
Цевководи за ладење	Макс. должина на цевката за ладење / Макс. разлика во ниво	m	25/10